

# МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ ПЛАШИ ОД ПРИТИСОКОТ НА СОСЕДИТЕ

**ПИСМА**

Македонија се наоѓа на геостратешко место на Балканот. Во минатото Македонија била јаболко на раздорот за нашите соседи. Речиси сите соседни држави имале територијални аспирации кон Македонија. Познато е дека во Втората балканска војна во 1913 година, Србија и Бугарија војуваа за Македонија.

Притисокот кон нашата татковина не престанува и денес: СПЦ не ја признава автокеفالноста на МПЦ, Бугарите не ни го признаваат јазикот и националноста, а Грците името на нашата држава.

СПЦ го засили својот притисок кон МПЦ користејќи го расчинетиот владика Јован Вранишковски за остварување на своите националистички и хегемонистички цели, кого го поставија за српски егзарх во Македонија. Деструктивните дејства на Вранишковски им се добро познати на македонскиот народ и на МПЦ. Имено, тој сака да создаде паралелна црква во Македонија под името Охридска архиепископија без изразот македонска. Поради своето противзаконско однесување, судските власти го осудија Вранишковски и тој е

на издржување затворска казна во Идризово, поради што во Србија се крена голема врева.

Источниот сосед не ни го признава нашиот македонски јазик и го смета за западнобугарски дијалект и нас Македонците нè нарекуваат Бугари.

Со јужниот сосед сме во спор околу името на нашата држава. Ним им пречи што се викаме Македонија.

На нашите соседи им пречи зборот Македонија и изведените зборови од тој израз. Зборот македонски за нив е трн в око или коска в грло. Зошто? Затоа што тие сакаат да нè снеса, да не постоиме, да исчезнеме. Тие сакаат да нема македонски народ, да нема македонски јазик, да нема македонска нација и да нема македонска автокефална црква.

Меѓутоа, Република Македонија не се плаши од прити-

сокот на нејзините соседи. Тие можат што сакаат да мислат, да говорат и да пишуваат за нас, но ние знаеме кои сме и што сме. Под уставното име нас нè признаа повеќе од стотина држави во светот, меѓу кои три постојани членки во Советот на ООН - Руската федерација, САД и НРК.

Важно е ние Македонците да бидеме сплотени, сложни и единствени во одбраната и во чувањето на нашите национални интереси. "Ние никојму не му должиме објаснувања за нас, ние едноставно сме Македонци", рече истакнатиот македонски патриот и револуционер Димитрија Чуповски. Македонија гордо чекори кон својата светла иднина и нас не нè загрижуваат интригите на соседите, зашто знаеме дека правдата и вистината се на наша страна.

**Проф. Наум Јовановски**

Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

## EKI Reisen



Vrtnina pravodi:  
Makedonsko -  
Gomonsko  
Fronovoci

telefon: 084/422 27 15  
084/422 28 38  
DATAL 079/335 24 14  
fax 084/422 28 38  
E-mail: ardovan.atoski@bluewin.ch

ORGANIZIRANA  
PATOVANANJA

Za ziadnite destinacii  
me: ZURICH, BASLE, GENEVA  
do: SKOPJE, OHRID,  
SARAJEVO, BANJA LUKA,  
LJUBLJANA, ZACREB,  
ISTAMBUL, IZMIR

VO SARABOTKA SO EKI REISEN MOZETE DA NABAVITE JARZI  
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO STO SE

AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRSIME REZERVACII SO BRUD ZA:

ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRISTOJ VO PODNIOT HRJAJ VI POSAKUVA

EKI Reisen